

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ
НА **ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА
2020/2021 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШУВААТ **IV**,
VI и **VIII СЕМЕСТАР И АПСОЛВЕНТИ** НА ПРВ ЦИКЛУС
СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО
СКОПЈЕ

1. Заверката, односно запишување на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за сите студенти ќе се врши

од 08.02.2021 година (понеделник)

до 12.02.2021 година (петок)

И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:

- Студентите од II и III година **08.02.2021** и **09.02.2021** година (понеделник и вторник)
- Студентите од IV година и апсолвенти **10.02.2021** и **11.02.2021** година (среда и четврток)
- Студенти на II циклус и III циклус студии **12.02.2021** година (петок)

*Поднесувањето документи за запишување на семестарот ќе биде спроведено со **СТРОГО ПОЧИТУВАЊЕ** на сите предвидени протоколи и здравствени препораки од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука за заштита од коронавирусот COVID 19.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/protokolcovi_dispiti.jpg

- При заверката, односно запишувањето на семестарот потребно е поднесување на пријавен дупли лист за запишување на семестар и пополнет семестрален лист за претходниот (зимски) семестар.

1. Редовните студенти, запишани на сите студиски програми, кои имаат остварено услов за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) имаат обврска при запишувањето на летниот семестар да ја уплатат втората рата (II рата) од 100,00 Евра (во денарска противвредност) на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака – втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовни студенти запишани во државна квота.

2. Редовните студенти на сите студиски програми, кои не ги исполнуваат условите од точка 1, заклучно со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден II, IV, VI, или VIII семестар, со надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.

3. Редовните студенти со кофинансирање, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар), запишуваат семестар со надоместок од 200,00 Евра, (во денарска противвредност) на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака – втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовните студенти со кофинансирање.

4. Редовните студенти со кофинансирање, кои не ги исполнуваат условите од точка 3, заклучно со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден II, IV, VI, или VIII семестар, со надомест од 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.

5. Вонредните студенти, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) запишуваат семестар/година со надоместок од 200,00 Евра (во денарска противвредност) уплатени на жиро сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака – втора рата за запишување на година.

- 6.** Вонредните студенти, кои не ги исполнуваат условите од точка 5, заклучно со јануарската испитна сесија, можат да запишат нареден II, IV, VI, или VIII семестар, со надомест од 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.
- 8.** Студентите апсолвенти кои запишуваат учебна година по прв, втор и повеќе пати потребно е да уплатат 1250,00 денари од семестар (вкупно 2500,00 денари годишно) и надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар кај редовни студенти (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра, во денарска противвредност), односно 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет кај вонредни студенти (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра, во денарска противвредност), уплатени на жиро сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.
- 9.** Правилата и режимот на студирање за студентите и апсолвентите запишани по студиски програми во учебна **2010/2011** и **2011/2012** година, ќе се реализираат со посебна Одлука за измена на Одлуката за утврдување на рокот и условите за завршување на студенти запишани на студиски програми во учебната 2010/2011 и 2011/2012 година на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје.
- 10.** Правилата и режимот на студирање за студентите и апсолвентите запишани по студиски програми во учебна **2012/2013** година, ќе се реализираат со посебна Одлука за утврдување на рокот и условите за завршување на студенти запишани на студиски програми во учебната 2012/2013 година на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје.

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО:

- да го запишат електронски семестарот во **I-KNOW** системот,
- да изберат предмети во истиот семестар,
- да го внесат кодот од уписот на семестарот во пријавниот лист кој се доставува до Студентски прашања,
- **ПРИЈАВЕН ЛИСТ (ШВ 20)** за запишување на семестар

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С.
160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и
ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО
НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА
НА РМ.

*ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ
НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.*

****ЗАБЕЛЕШКА: СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЌЕ БИДАТ
ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗВЕСТЕНИ ЗА ТЕРМИНОТ И НАЧИНОТ
НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ.***

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ